

ЕКСКАЛУЗИВНО

"ГОЛИЈАТ" И "ДАВИД" ВО СЛУЖБА

Во моментот се јавуваат внатрешни и надворешни сили, кои се обидуваат да не оддалечат од процесот на приближување кон НАТО. Првиот чекор се обидоа да го направат со аферата за нелегалниот транспорт на оружје, кое сепак ни го донесе јаболкото на раздорот во дворот на системот на одбраната и на безбедноста.

Се наметнува прашањето колку Министерството за внатрешни работи владее со ситуацијата во земјава. Или дали надлежното Министерство кое, исто така, длабоко се реорганизира, може да одговори на предизвиците и при тоа да не загризе во партиските аферашки игри на позицијата и на опозицијата.

Сега дури и малиот врабец знае дека структурите на ДБК, ЈБ, како и на Агенцијата за разузнавање се поделени на неколку непрофесионални и стручни табори, при што секој секому му лиферува лажни информации за да се испита теренот, односно да се види кој кому му го продава своето драгоцено "уво".

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Можеби оваа тема за некогo ќе претпоставува едноставна асоцијација дека станува збор за некаква шпекулација, но со оглед на актуелните состојби во Република Македонија кои, пак, се поврзуваат со ситуацијата на Косово, таа може и мора да се разгледува и да се анализира.



ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ МОРА ДА ВНИМАВА СО КОГО СОРАБОТУВА ОТИ ОД НИВ ЗАВИСИ НЕ САМО НЕГОВАТА, ТУКУ И СУДБИНАТА НА ДРЖАВАТА

"УСЛОВИ ЗА Д ВО МАКЕД

Имено, во последно време во земјава ни се случуваат премногу скандали и афери, кои директно се поттикнати од домашни влијателни фактори, но и од агенти на странски разузнавачки служби, кои се лоцираат на две исклучително важни државни институции - МВР и АРМ.

Поради тоа, се очекува да се интензивира атакот врз овие одбранбено-безбедносни сектори, бидејќи се користи сегашниот лабилен политички момент кој, пред сè, е директен производ на односите во владејачката коалиција и несредената ситуација во најголемата опозициона македонска партија - СДСМ, која по сè изгледа и натаму ќе продолжи да тоне во состојбите, кои ги создадоа личните интереси на одредени нејзини партиски моќници. Значи, општиот амбиент е таков како да ништо значајно не се случува во Собранието, а уште повеќе "чкрипи" борбата против урбаната мафија, битката против корупцијата итн. Ова ќе придонесе за влошување на состојбите во државата, чиј никулец можеби ќе изрти некаде во март или во април.

Нашите извори оценуваат дека заладените односи меѓу Министерството за одбрана и Генералштабот, кои по аферата за нелегалниот транспорт на

донираното американско оружје, се на најниските гранки од осамостојувањето на државава, можеби ќе бидат искористени за голем политички пресврт кој, пред сè, се прави од личен, а не од партиски интерес.

Сè ова е плод на заткулисните игри (местења) и афери, кои се прават од страна на политичките субјекти во земјава, а во кои се инволвирани и странски разузнавачки агенти.

Во историјата постојат многу примери кога Балканот, а особено Македонија била предмет на интереси на странските разузнавачки структури. Во контекст на ова сите странски служби, меѓу кои албанската, турската, БНД, ДСТ, СИСМИ, дури и МИ-6, ги зајакнуваат своите кадровски потенцијали во регионот. Истовремено и руската тајна служба се реорганизира и се вкопува во Македонија, во Црна Гора, во Србија, во Албанија итн. Значи, сите последни дејствија на релација АРМ - ГШ - МВР, заплenuвањето на дрогата или нелегалниот транспорт на оружјето, будно се следи од страна на странските разузнавачки служби. Тие од секогаш го одредувале степенот на политичкиот и на економскиот развој на Македонија, а особено им било важно како се распределува воениот потенцијал, кој прет-

ставува огромен фактор за некои идни дејствија.

Еден од најголемите светски политичари и стратегии, Винстон Черчил, рече дека Балканот повеќе произведува историја, отколку што може самиот да ја потроши. Меѓутоа, тој заборавил јавно да каже дека голем дел од таа крвава историја е производ на натпреварот на интересите на големите сили: Англија, Германија, Франција и Русија. Но, сè што ни се случува во Македонија е производ на многу фактори, во кои домашните се најголеми виновници за продавањето на македонските национални, државни интереси.

ЛАСО ВРЗ ГЛАВАТА

Поради тоа, за подигнувањето на тензијата во државата, за нагло влошување на политичката состојба некој мора, пред сè, да има храброст или мар-

кантна психолошка доблест, но и приврзници на вистинското место, кои ќе го искористат делото за сопствена идентификација, бидејќи нивниот интелектуален потенцијал покажува чиста осредност, или народски кажано промашена инвестиција.

Дали во овој момент има аргументи за ваква опасна теза? Прво, без разлика дали Косово ќе добие сопствено столче во ООН, или и натаму фиктивно ќе се потпира врз грбот на Србија, односно процесот ќе зависи од волјата на Русија, сепак на теренот сè ќе се одвива според кеифот на Албанците, кои некои се обидуваат да ги прекрстат во Косовари.

Значи, и мутав да си, и при тоа да немаш никаков политички сенс, или да си политички неискусен, во "креветот" сите народи и заедници ќе ја прават истата белја во регионот. Всушност, без разлика што живееме во XXI век, и Бугарите, и Грците, и Србите, заедно ќе се коцкаат со Албанците на Балканот, од-

носно секој од нив ќе сака да профитира врз грбот на Македонците, кои и онака меѓу себе можат да се "поубијат" или да се "докрајчат". Затоа само Господ може да го зачува македонскиот народ од синдромот на себеуништување, кој сега фрла ласо врз главата на Република Македонија.

Ако во 2001 година пропадна шансата за поделба на земјава, за размена на територии, односно пропадна идејата за прогласување воена состојба што е дел од тоа, тогаш сигурно сега се прашуваме како во услови на мир и на каква-таква толеранција и стабилизација на меѓунационалните односи може да се создаде неприроден хаос во Македонија, во услови кога таа, исто така, граби кон НАТО и кон Европската унија.

Во моментот се јавуваат внатрешни и надворешни сили, кои се обидуваат да не оддалечат од процесот на приближување кон НАТО. Првиот чекор се обидоа да го направат со аферата за нелегалниот транспорт на оружје, кое сепак ни го донесе јаболкото на раздорот во дворот на системот на одбраната и на безбедноста. Значи, тие директно удрија во срцето на АРМ, го нападна Генералштабот, кој и онака е ровит од забраните армиски реструктурирања, при што се прават добри и полезни работи, но и погрешни потези, кои на полето на одбраната на Македонија сега не враќаат назад. Заради тоа, бумерангот ги удира по "тиква" офицерите, но и инволвираните политичари, кои се обидуваат да го надитрат противникот, кој ги намести сите ловечки стапици за да биде фатен зајакот.

Вториот чекор е - се наметнува прашањето колку Министерството за внатрешни работи владее со ситуацијата во земјава. Или дали надлежно Министерство кое, исто така, длабоко се реорганизира може да одговори на предизвиците и при тоа да не загризе во партиските аферашки игри на позицијата и на опозицијата.

Имено, сега дури и малиот врабец знае дека структурите на ДБК, ЈБ, како и на Агенцијата за разузнавање се поделени на неколку непрофесионални и стручни табори, при што секој секому му лиферува лажни информации за да се испита теренот, односно да се види кој кому му го продава своето драгоценостено "уво".

Затоа, службите имаат толкави внатрешни проблеми или недовршени акции.

Доказ за тоа дека не млатиме празна слама е потсетувањето на некои потпикнувања, барем најсвежите. Сè почна со информациите за можен атентат врз премиерот Никола Груевски, по што се стегна обрачот околу првиот човек на Владата.

Сега производителите на аферата знаат дека премиерот го штитат околу 70 лица - телохранители, а при тоа ги знаат релациите, автомобилите, регис-

РЖАВЕН УДАР ОНИЈА!?"



**КОЈ ГИ МЕСТИ ДО ВЧЕРА ЛУТИТЕ ПРОТИВНИЦИ?
КОЈ Е ТРЕТИОТ ЧОВЕК, КОЈ ГИ СПРИЈАТЕЛУВА
НИКОЛА ГРУЕВСКИ И ВЛАДО БУЧКОВСКИ, А ПОТОА
ГИ ПРАВИ "ПАРАСПУР"?**

тарските таблички итн. Како одговор на претходниот чин се откри нелегалниот транспорт на оружје, а се случи и кокаиот, за подоцна така лесно во јавноста да се лиферува и снимката од апсењето на поранешниот заменик-министер за економија, Саша Андоновски.

Што сакаме да потенцираме? Прво, во постапката на издавање државни тајни има многу дупки, односно секој табор низ своето решето ѝ продава на јавноста државна тајна со намера да види колку противникот знае што се случува во нивната кујна. Меѓутоа, со ова непосредно се потенцира дека во Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање, во Јавната безбедност и во Агенцијата за разузнавање има големи внатрешни превирања, кои всушност укажуваат на фаталната состојба во службите, која може да се одрази врз системот на одбраната и на безбедноста на земјава.

СУДИР НА ПАРТИСКИ ИНТЕРЕСИ

Во актуелниот процес на одбројување, односно во откривањето на идниот статус на Косово, нашите разузнавачки служби се занимаваат со дворски Хамлетовски политички игри, кои директно се одразуваат врз нивната основна задача - пресретнување на информации, разбивање на странски агентурски мрежи итн. А што ни се случува во околината? Кон крајот на 2006 година, велат нашите извори, во ресторанот "Шкипоња" во Витина, сопственост на Џевад Асани, висок функционер на ОВК и на ОНА, да потсетиме, тој е познат по аферата за киднапираните македонски војници, е формиран Главен центар - штаб на нова терористичка структура, составена од поранешни команданти на ОВК-УЧК, ОВПМБ, АНА, УЧЗМ, кои не се вклопени во политичките и во државните структури на Косово, на Република Македонија, на Србија, на Црна Гора, и кои планираат самостојно да изведуваат акции на "албанските територии", со цел да се врши притисок врз меѓународната заедница и најдоцна во првата половина на 2007 година да се прогласи независно Косово.

Оперативни извори наведуваат дека на тоа поле најактивни се Арбен Куртиши, Емруш Сума, Самедин Џезири-Хоџа, Шпенд Коприва, Маљи Дрецај, Реџеп Сељмани наречен Десетка, кој одржува врска со дијаспората, но најмногу со Албанците во Швајцарија.

Маљи Дрецај е забележан дека престојувал и одржувал врски со лица од Кондово, од каде што се навестува опасност за подготвување и за изведување терористички акции во Западна Македонија и во насока на Косово и на југот на Србија - Прешевската долина.

Поради ова, од политичко-безбедносен аспект треба да се осврнеме на внатрешните и на меѓупартиските односи на позицијата и на опозицијата, кои без оглед дали се на власт или се менуваат на четири години, имаат големо влијание врз дестабилизацијата на севкупните односи во земјава, а најмногу се концентрирани врз безбедносните системи на Македонија.

Во овој момент, кај владејачките структури постои внатрешен концептски судир, кој суштински се одразува врз односите во МВР, во АРМ и МО. Оваа гарнитура на власт упорно бара поткрепа од Германија, иако таа се поставува во улога на партнер, а не во лобист за влегување во ЕУ. Истовремено се занемарува улогата на пријателски настроените САД, кои не туркаат во НАТО структурите, а со "дан-

ке-дојчланд", иако се партнери, сепак на балканскиот пазар и геостратешки и економски се големи конкуренти. Затоа во оваа политичка перверзија БНД блиско соработува со бугарската тајна служба, која има свој долговековен мерак врз територијата на Македонија.

Згора на сè, на ова поле и во СДСМ се случуваат круцијални проблеми. Лидерката е дистанцирана од настаните, бидејќи таа е немоќна да ги контролира партиските "сплеткароши", кои директно работат по наредба на "Гоце". Ова во јавноста го обелодени и екслидерот Владо Бучковски, кој сега се наоѓа меѓу два огна. Од една страна, со удбашки методи во него "стрела партискиот врв", а од друга страна во коше го ставила сегашната владејачка гарнитура. Зошто? Тој можеби е минорен фактор, но им е потребен за создавање вештачка политичка криза, која ќе овозможи созревање на "условите за државен удар во Македонија".

Ако на ова се додаде и однесувањето на пратениците од ДУИ, кои спласнаа со своите политички акции, бидејќи тие се во директна врска со Косово, од каде што добиваат пораки дека "командантите на ОНА" треба да го вртат лицето, односно и другиот образ, иако активистите на ДПА секојдневно на теренот ги малтретираат.

Значи, во Собранието, односно на политичката сцена, немаме сигурна и стабилна позиција, а уште повеќе конструктивна опозиција. Тоа не значи дека владее општ хаос, туку станува збор за контролиран хаос. Имено, две канцеларии во Скопје кумуваат со состојбите во земјава, кои ги кочат развојните процеси поврзани со приближувањето кон НАТО и ЕУ.



МЕТАЛТЕХНА
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ ГОРТЕ И ДР. Д.О.О.

ЗАШТИТНА ОПРЕМА

- ВЛЕЗНИ ВРАТИ ЗА СТАНОВИ
- СИГУРНОСНИ СТАНСКИ ВРАТИ
- ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ
- ОГНООТПОРНИ 30, 60, 90, 120 МИН.
- ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИ ВРАТИ
- ВРАТИ ПО НАРАЧКА
- ЗАШТИТНИ РЕШЕТКИ
- ПРОИЗВОДСТВО НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
- ОКОВ БРАВИ, КЛУЧЕВИ И ЦИЛИНДРИ
- БРАВАРСКИ ПРОИЗВОДИ И КОНСТРУКЦИИ ПО НАРАЧКА

Ул. Никола Тримпаре 10А, 1000 Скопје, Македонија
Тел./факс: 389 2/20 35-338;
Моб.070/269-928; 075/269-928
Моб.070/269-716; 075/269-716